

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП**



К О Н К У Р С

**за запишување студенти на прв циклус на студиските програми на
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во учебната 2013/2014 година**

Штип, 2013 г.

Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2013/2014 година



Во согласност со член 108 и член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13 и 24/13), Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 26 – пречистени текстови) и Одлуката на Владата на Република Македонија за бројот на студенти за запишување во прва година на јавните високообразовни установи во учебната 2013/2014 година, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип објавува Конкурс за запишување студенти на прв циклус универзитетски и стручни студии на студиските програми на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип во учебната 2013/2014 година.

I. Број на студенти

На единиците на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип во прва година на прв циклус универзитетски и стручни студии, за кои се стекнува универзитетска диплома или професионална диплома, во учебната 2013/2014 година ќе се запише следниов број студенти:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	90	200/100	30	400/100	30	400	150
ШТИП							
Правни студии	40	200	10	400	10	400	60
Новинарство и односи со јавноста	20	200	10	400	10	400	40
СТРУМИЦА							
Правни студии	30	100	10	100	10	400	50
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	360	100/200	150	100/400	180	400	690
КОЧАНИ							
Здравствен менаџмент	30	200	20	400	10	400	60
Менаџмент и претприемништво	50	200	10	400	30	400	90
Сметководство, финансии и ревизија	30	200	20	400	10	400	60
Финансиски менаџмент	30	200	20	400	10	400	60
Банкарство, финансии и осигурување	40	200	20	400	30	400	90

РАДОВИШ							
Менаџмент и претприемништво	50	100	10	100	30	400	90
Финансиски менаџмент	20	100	10	100	10	400	40
СТРУМИЦА							
Финансиски менаџмент	60	100	20	100	20	400	100
СКОПЈЕ							
Банкарство, финансии и осигурување	50	100	20	100	30	400	100
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ	35	200	10	400			45
ШТИП							
Историја	20	200	5	400			25
Археологија	15	200	5	400			20
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ	260	100/200	55	100/400	70	400	385
ШТИП - Општа насока – 3 год. ** (со можност за продолжување на соодветен модул во четврта година)							
• Фитомедицина	20	200	5	400	5	400	30
• Полјоделство	20	200	5	400	5	400	30
Рурален туризам	10	200	5	400	5	400	20
БЕРОВО							
Рурален туризам	20	100	10	100	5	400	35
СТРУМИЦА - Општа насока – 3 год. ** (со можност за продолжување на соодветен модул во четврта година)							
• Агроменаџмент	30	100	5	100	10	400	45
• Градинарство	30	100	5	100	10	400	45
СВЕТИ НИКОЛЕ - Општа насока - 3 год. ** (со можност за продолжување на соодветен модул во четврта година)							
• Преработка на анимални производи	50	100	10	100	10	400	70
КАВАДАРЦИ – Општа насока – 3 год. ** (со можност за продолжување на соодветен модул во четврта година)							
• Енологија	40	100	5	100	10	400	55
• Лозарство	40	100	5	100	10	400	55
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	81	200	32	400			113
ШТИП							
Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија							
Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија	10	200	5	400			15
Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти	10	200	5	400			15
Вокално-инструментален оддел							
Катедра за пијано	5	200	1	400			6
Катедра за дувачки инструменти							
• Флејта	2	200	1	400			3
• Обоа	2	200					2
• Кларинет	3	200	1	400			4
• Хорна	2	200					2
• Труба	2	200	1	400			3
• Тромбон	2	200	1	400			3
Катедра за жичени инструменти							
• Виолина	3	200	1	400			4
• Виола	1	200	1	400			2

• Виолончело	1	200	1	400			2
• Контрабас	2	200	1	400			3
Катедра за вокално пеење	3	200	1	400			4
Оддел за џез студии							
Катедра за инструментален џез							
• Гитара	10	200	2	400			12
• Џез труба	1	200	1	400			2
• Саксафон	3	200	1	400			4
• Џез тапани	2	200	1	400			3
• Пијано	4	200	1	400			5
• Џез бас	3	200	1	400			4
Студиска програма за класично сликарство	10	200	5	400			15
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА	290	100/200	80	100/400	90	400	460
ШТИП							
Компјутерско инженерство и технологии (четиригодишни студии)	80	200	15	400	15	400	110
Компјутерски науки (четиригодишни студии)	80	200	15	400	15	400	110
Бизнис информатика (четиригодишни студии)	20	200	10	400	10	400	40
Бизнис информатика (на англиски јазик) (четиригодишни студии)	30	200	10	400	10	400	50
Математика – Штип (четиригодишни студии)	20	200	10	400	20	400	50
КАВАДАРЦИ							
Компјутерско инженерство и технологии (четиригодишни студии)	30	100	10	100	10	400	50
Компјутерски науки (четиригодишни студии)	30	200	10	400	10	400	50
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ	520	100/200	190	100/400	180	400	890
ШТИП							
Рударство	40	200	10	400	10	400	60
Геологија	40	200	10	400	10	400	60
Индустриска логистика	30	200	20	400	10	400	60
Геомеханика	40	200	10	400	10	400	60
Градежништво	30	200	20	400	10	400	60
Архитектура и дизајн							
• Модул – Дизајн и технологии на мебел и ентериер	40	200	10	400	10	400	60
• Модул – Пејзажно уредување	30	200	10	400	10	400	50
• Архитектура*	40	200	20	400	20	400	80
КАВАДАРЦИ							
Индустриска логистика	40	100	10	100	20	400	70
ПРИЛЕП							
Рударство	30	100	10	100	10	400	50
Геологија	30	100	10	100	10	400	50
СКОПЈЕ							
Рударство	30	100	10	100	10	400	50
Геологија	30	100	10	100	10	400	50
Архитектура и дизајн (модул Архитектура*)	40	100	20	100	20	400	80
КРИВА ПАЛАНКА							
Рударство	30	100	10	100	10	400	50

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	170		65		50		285
ШТИП							
Германски јазик и книжевност	20	200	10	400	10	400	40
Англиски јазик и книжевност	50	200	20	400	10	400	80
Турски јазик и книжевност	35	200	10	400	10	400	55
Македонски јазик и книжевност	15	200	5	400	5	400	25
Италијански јазик и книжевност	30	200	10	400	10	400	50
РАДОВИШ							
Англиски јазик и книжевност	20	100	10	100	5	400	35
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	295	200	180	400	125	400	600
Медицина	60	200	60	400			120
Стоматологија	20	200	20	400			40
Фармација	40	200	40	400			80
Медицински сестри - стручни студии	25	200	10	400	25	400	60
Физиотерапевти - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Лаборанти - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Оптометрија и очна оптика - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Забен техничар/протетичар - стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Акушерки	30	200	10	400	20	400	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА	350	100/200	180	100/400	120	400	650
ГЕВГЕЛИЈА							
Туризам	40	200	20	400	10	400	70
Бизнис логистика	20	200	10	400	10	400	40
Бизнис администрација *	60	200	30	400	20	400	110
СКОПЈЕ							
Бизнис логистика	50	100	30	100	20	400	100
Бизнис администрација *	100	100	50	100	20	400	170
Хотелско-ресторанска насока	30	100	20	100	20	400	70
ШТИП							
Гастрономија, исхрана, диететика	30	200	10	400	10	400	50
Хотелско-ресторанска насока	20	200	10	400	10	400	40
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	210	100/200	20	100	80	400	310
РАДОВИШ							
Системи за автоматско управување	30	200			10	400	40
Обновливи извори на енергија	30	200			10	400	40
ШТИП							
Системи за автоматско управување	60	100			25	400	85
Обновливи извори на енергија	60	100			25	400	85
ГЕВГЕЛИЈА							
Обновливи извори на енергија	30	100	20	100	10	400	60
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	100	100/200	40	100/400	20	400	160
ВИНИЦА							
Производно машинство	20	200	10	400	10	400	40
Транспорт, организација и логистика	20	200	10	400	10	400	40
ШТИП							
Производно машинство	40	100	10	100			50
СТРУМИЦА							
Транспорт, организација и логистика	20	100	10	100			30
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ	190	100/200	90	100/400	50	400	330
ПРОБИШТИП							
Нови технологии и материјали	40	200	10	400	20	400	70
Текстилно инженерство	30	200	10	400	20	400	60
ШТИП							

Текстилно инженерство	50	100	30	100			80
Текстил, дизајн и менаџмент	50	100	30	100			80
КОЧАНИ							
Текстилно инженерство	20	100	10	100	10	400	40
	2951		1122		995		5068

*** Доколку се акредитира**

****Со можност за продолжување на соодветен модул во четврта година**

***** Во случај на предвидените студиски програми на единиците да се запишат помалку од 20 студенти, Универзитетот „Гоце Делчев“ го задржува правото да го распредели студентот на матичниот факултет или студентот да може да одбере друга активна студиска програма на која има слободни места. Исклучок се студиските програми кои по Конкурс имаат предвидено помали квоти од 20 студенти.**

НАПОМЕНИ:

Универзитетот ја организира наставата во првиот циклус студии на соодветните единиците надвор од своето седиште, во местото каде што се врши уписот, до добивањето на диплома за освоените 180 кредити. Универзитетот го задржува правото во одредени случаи да ја организира наставата за дополнителните 60 кредити од првиот циклус студии во седиштето на единицата за добивање на диплома за прв циклус студии.

II. Услови и критериуми за запишување

Право на запишување на прв циклус универзитетски и стручни студии имаат кандидати со завршено четиригодишно средно образование (кандидати со завршена државна матура; кандидати кои завршиле во претходните години пред учебната 2007/2008 година и не полагаале државна матура, односно училишна матура) во средни училишта верифицирани со акт на Министерството за образование и наука, кандидати со завршено четиригодишно средно образование (со завршена училишна матура), како и кандидати со завршено четиригодишно средно образование (со завршена меѓународна матура).

При пријавување на кандидатите за запишување на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во пријавните листови кандидатите можат селективно да ги набележат своите три можни приоритетни избори на студиски програми од различни единици кои се во рамките на Универзитетот.

Пример:

1. Државна квота, Факултет А
2. Кофинансирање, Факултет А
3. Државна квота, Факултет Б

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите.

На прв циклус студии можат да се запишуваат и вонредни студенти, доколку тоа го овозможува карактерот на студиската програма.

Начинот на селекција и рангирање на кандидатите ќе се врши во зависност од видот на студиските програми за кои конкурираат, и тоа:

а) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на државната матура (40 поени);

б) на студиските програми каде што селекцијата се врши само според успехот од средното образование (кандидати кои завршиле во претходните години, пред 2007/2008 година), општиот успех по сите предмети учествува со 100% и по таа основа можат да се добијат најмногу 100 поени;

в) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на училишната матура (20 поени);

г) студиски програми со посебни специфичности каде што селекцијата ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (40 поени) и со проверка на знаењата и умењата на кандидатите (60 поени);

д) студиски програми каде што селекцијата на кандидатите ќе се врши врз основа на успехот од средното образование (60 поени) и успехот постигнат на меѓународната матура (шест предмети - 36 поени) и матурска тема (4 поени).

Во прилог на Конкурсот е дадена листа на студиските програми и видот на проверката на знаењата и умењата на кандидатите (листа 1).

1. Основен критериум за селекција и рангирање на кандидатите за запишување на додипломски студии е успехот постигнат во средното образование. Во зависност од видот на студиската програма, дополнителен критериум за селекција е проверка на знаењата и умењата на кандидатите. Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите можат да освојат најмногу **100 поени, односно 80 поени**, и тоа:

а) На студиските програми каде што селекцијата се врши само според успехот од средното образование (**кандидати со државна матура или без матура**) може да освојат најмногу **100 поени**. Кај кандидатите со државна матура, општиот успех по сите предмети учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура учествува со 40%. Кај кандидатите кои се без матура, општиот успех по сите предмети постигнат во средно образование учествува со 100%. Кандидатите со училишна матура може да освојат најмногу 80 поени, и тоа: општиот успех по сите предмети учествува со максимум 60 поени, а успехот постигнат на училишната матура учествува со максимум 20 поени.

а1) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со државна матура)** бодирањето се врши на следниов начин:

а.1.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **12**. По оваа основа може да се добијат најмногу **60 поени**.

просечна оценка $\times 12 =$ најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60$ поени)

а.1.2 Успех постигнат на државната матура

Оценките од **екстерните предмети (E_1 и E_2)** се множат со **коэффициент 2**. Вака добиениот производ се коригира (множи) со перцентилниот ранг на кандидатот за секој предмет поединечно. По оваа основа можат да се добијат најмногу **20 поени** за двата екстерни предмети (**а**).

Оценките од секој од **интерните предмети (I_1 и I_2)** кои се полагаат на државната матура се множат со **коэффициент 1,6**. Вака добиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу **16 поени (б)**.

Оценката добиена на **проектната задача (P_3)** се множи со **коэффициент 0,8**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени (в)**.

Кандидатите за упис носат со себе документи во кои е наведен успехот од **државната матура** во која има наведено:

E_1 – оценка од прв екстерен испит (од 1 до 5) и перцентилен ранг (%)

E_2 - оценка од втор екстерен испит (од 1 до 5) и перцентилен ранг (%)

I_1 - оценка од прв интерен испит (од 1 до 5)

I_2 - оценка од втор интерен испит (од 1 до 5)

P_3 – оценка од проектна задача (од 1 до 5)

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени (а+б+в)**.

(а) = ($E_1 \times 2$) \times Пр₁/100 + ($E_2 \times 2$) \times Пр₂/100 = најмногу 20 поени

(б) = $I_1 \times 1,6 + I_2 \times 1,6 =$ најмногу 16 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 1,6 + 5 \times 1,6 = 16$ поени)

(в) = $P_3 \times 0,8 =$ најмногу 4 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 0,8 = 4$ поени)

$(a+b+v) = \text{најмногу } 40 \text{ поени}$

(пример со просек 5,00: $(5 \times 2) \times 100/100 + (5 \times 2) \times 97,7/100 + 5 \times 1,6 + 5 \times 1,6 + 5 \times 0,8 = 39,77 \text{ поени}$)

а2) Поените на кандидатите кои завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура се пресметуваат на следниов начин:

На студиските програми каде што селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати без матура)**, бодирањето се врши на следниов начин:

а.2.1. Успехот од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со **20**. По оваа основа може да се добијат најмногу **100 поени**.

просечна оценка X 20 = најмногу 100 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 20 = 100 \text{ поени}$)

а3) На студиските програми на кои селекцијата ќе се врши **само според успехот од средното образование (кандидати со училишна матура)**, бодирањето на успехот постигнат во средно образование се врши на следниов начин:

а.3.1. Успех од средното образование

Се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60 поени.

Формулата за пресметување на поените од успехот од средно училиште е:

просечна оценка X 12 = најмногу 60 поени

(пример со просек 5,00: $5 \times 12 = 60 \text{ поени}$)

а.3.2. Успех постигнат на училишната матура

Оценките од двата предмета (**Пр₁** и **Пр₂**) кои се полагаат на училишната матура се множат со коефициент 1,6. Дообиените производи се собираат. По оваа основа можат да се добијат најмногу 16 поени. Оценката добиена на

б) На студиските програми со посебни специфичности селекцијата на кандидатите ќе се врши според **успехот од средното образование и со проверка на знаењата и умеењата на кандидатите**. Кандидатите се рангираат со собирање на бодовите добиени по двата основа.

б1) На Факултетот за музичка уметност успехот од проверката на знаењата и умеењата учествува со 60%, а општиот успех од средното образование учествува со 40%.

На Факултетот за музичка уметност проверката на знаењата и умеењата се спроведува усно и практично.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаале државна матура, кандидати без матура и кандидати со меѓународна матура се врши на следниов начин:

- На Факултетот за музичка уметност бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаале државна матура се добиваат согласно со точката а1), за кандидатите кои се без матура согласно со точката а2), односно точката а.4, за кандидатите со меѓународна матура од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,4. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од успехот во средното образование за кандидатите кои полагаале училишна матура се врши на следниов начин:

- На Факултетот за музичка уметност бодовите од успехот од средното образование за кандидатите кои полагаале матура се добиваат согласно со точката а.2. од Конкурсот. Вкупниот добиен збир по оваа основа се множи со коефициент 0,5. По оваа основа може да се добијат најмногу 40 поени.

Пресметка на бодовите од проверката на знаењата и умеењата на кандидатите се врши на следниов начин:

- На Факултетот за музичка уметност вреднувањето на успехот од проверка на знаењата и умеењата на кандидатите се врши со бодување од 0 до 60 поени. Проверката има елиминаторен карактер. Не се рангираат кандидатите што не добиле најмалку 10 поени.

На Факултетот за образовни науки се врши претселекција на кандидатите, т.е. проверка на психофизичката способност на кандидатите за студирање која не се бодува. Кандидатите се рангираат согласно со точките а1 и а2.

III. Селекција на кандидатите

1. За реализација на Конкурсот за запишување, Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип формира конкурсни комисии за секоја единица (факултети и висока стручна школа). На Факултетот за музичка уметност се формираат и комисии за проверка на знаењата, а на Факултетот за

образовни науки се формира Комисија за проверка на психофизичката способност на кандидатите за студирање.

2. Реализацијата на Конкурсот ќе ја следи Универзитетска конкурсна комисија, која се грижи за доследно почитување на одредбите од Конкурсот, дава упатства и мислења во текот на неговото спроведување, одлучува по приговорите на прелиминарната ранг-листа и донесува решение за прием.
3. Рангирањето на кандидатите го врши Универзитетската конкурсна комисија.
4. На студиските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати кои имаат помалку од **40 поени**, добиени по сите основи. На Факултетот за медицински науки, на студиските програми по Општа медицина, Стоматологија и Фармација во првиот уписен рок, не можат да се запишат студенти (во државна квота и во квотата со кофинансирање) кои имаат помалку од **80 поени**.
5. Конкурсните комисии на огласната табла и на веб-страницата на Универзитетот ги објавуваат поените од средното образование (среден успех) и резултатите од проверката на знаењата и умењата на Факултетот за музичка уметност. Кандидатот има право на приговор до Универзитетската конкурсна комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите. Во спротивно, го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати.

По објавувањето на прелиминарната ранг-листа на кандидатите за запишување од страна на конкурсната комисија, кандидатот има право на приговор во рок од 24 часа.

Приговорот се однесува само на технички пропусти – грешки направени при пресметувањето на бодовите и се упатува до Универзитетската конкурсна комисија.

Решението на Универзитетската конкурсна комисија е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на Универзитетот.

По истекот на роковите за поднесување на приговори и за нивно решавање, Универзитетската конкурсна комисија објавува решение за прием на студенти за секоја единица на Универзитетот одделно (конечна ранг-листа), врз основа на која се врши запишување на студенти.

6. На студиските програми на кои по завршувањето на првиот уписен рок ќе останат непополнети места се врши запишување во втор и трет уписен рок.
7. Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет кандидати) факултетот ги запишува сите вакви кандидати. Ако, пак, бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, предност имаат

кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма.

Доколку во вториот уписан рок се повтори истата ситуација, се примаат онолку кандидати колку што е утврдено со Конкурсот, а предност имаат кандидати – добитници на награди на државни и меѓународни натпревари во области значајни за соодветната студиска програма. Видот и соодветноста на наградите ги утврдува факултетот – носител на студиската програма.

8. Студентите во државна квота се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 100/200 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ, студентите во квотата за кофинансирање се запишуваат со плаќање надоместок за кофинансирање на студиите во износ од 100/400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Вонредните студенти се запишуваат со плаќање надоместок во износ од 400 евра, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот на секој семестар, за секоја студиска година во текот на целото студирање.
9. На единиците на Универзитетот на кои се организираат студии на англиски јазик, 50% од квотата ќе се запишаат државјани на Р. Македонија, а 50% странски државјани.
10. Универзитетот нема да наплатува партиципација за:
 - лица без родители;
 - лица од прв степен на инвалидност;
 - воени инвалиди;
 - лица растени во домови за напуштени деца.Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република Македонија.
11. Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група, утврдени со одредбите од член 2 и член 4 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните семејства („Сл. весник на РМ“ бр. 2/2002), во учебната 2013/2014 година ќе се запишуваат надвор од државната квота без плаќање кофинансирање, под услови за запишување утврдени во овој Конкурс, а нивниот број може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број студенти на соодветна студиска програма. Правото од претходниот став кандидатите го остваруваат при пријавувањето, со документ од Министерството за одбрана или од Министерството за внатрешни работи. Дополнително доставување документ за кандидатите кои се запишуваат во прва година не се зема предвид.
12. Студентите од ромска националност, кои ќе се запишат во учебната 2013/2014 година се ослободени од партиципација за прв и втор семестар.

IV. Запишување вонредни студенти

1. Како вонредни студенти може да се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат договор за вработување на неопределено време, како и кандидати кои од оправдани причини не се во можност да се запишат како редовни студенти.

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: инвалид кој не е во состојба да ја посетува наставата; потешка долготрајна болест која оневозможува редовно следење на наставата подолго од еден семестар; родител на дете додека трае породилното отсуство.

2. Вонредни студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.

2. При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите поднесуваат договор за вработување на неопределено време или лекарско уверение за причините наведени во точка 1, став 2.

V. Запишување на студенти со кофинансирање

1. На Универзитетот, како редовни студенти на одделните студиски програми, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани од државата. Запишувањето на оваа категорија студенти се врши со претходно поднесена изјава од страна на кандидатите дека се согласуваат во текот на целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.

2. Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од Конкурсот го плаќаат во денарска противвредност, според средниот курс на Народна банка на РМ. Плаќањето се врши во две еднакви рати на почетокот од секој семестар.

3. Универзитетот објавува ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат изјава во рок од 24 часа по објавувањето на конечната ранг-листа.

Листата на примените кандидати во оваа категорија ја утврдува Универзитетската конкурсна комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во оваа категорија.

Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со факултетот за меѓусебните права и обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.

VI. Кандидати со завршено средно образование во странство

а) Странски државјани

1. Странските државјани се запишуваат надвор од квотите утврдени во Конкурсот, **најмногу 10%** од квотата за упис на студенти за секоја единица на Универзитетот.

Заради правична родова застапеност, 50% од кандидатите треба да бидат од машки и 50% од женски пол.

На студиските програми на Универзитетот не можат да бидат запишани кандидати (странски државјани) кои имаат помалку од **40 поени**, добиени по сите основи.

2. Странски студент кој аплицира да биде студент на студиските програми на Универзитетот треба да поседува: копија од потврдата издадена од Министерство за образование и наука за започнување на постапка за нострификација на дипломата од средно образование, копија од документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование, лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач.
3. По примањето на апликацијата и разгледување на документите од страна на Универзитетот, странскиот студент се упатува на подготвителна настава, т.е. посетување на курс за јазици, за што Универзитетот издава потврда дека студентот е редовен студент на Универзитетот и истиот е запишан на подготвителна настава на Универзитетот.
4. По завршување на подготвителната настава странскиот студент најдоцна до 1 септември ги поднесува следниве документи за упис на студиските програми на Универзитетот:
 - Сертификат А1 и А2;
 - Решение за нострификација на диплома за завршено средно образование издадено од Министерството за образование и наука;
 - Оригинални документите кои се доставени до Министерство за образование и наука за нострификација на дипломата од средно образование;
 - Лекарско уверение за психофизичка состојба издадена од лекар специјалист во државата од која доаѓа странскиот студент преведена на македонски јазик од овластен судски преведувач (не постаро од 6 месеци);
 - Уверение за кривична неосудуваност на странскиот студент издадено од орган во државата од каде што доаѓа странскиот студент преведено на македонски јазик кај овластен судски преведувач.
5. На странските државјани кои се пријавуваат на Факултетот за музичка уметност им се врши проверка на знаењата и умењата.
6. Школарината за странските студенти за учебната 2013/2014 година изнесува 1.000 евра (во денарска противвредност) за една година на сите единици, освен на Факултетот за медицински науки, каде што за една година се наплаќа 1.500 евра (во денарска противвредност) и 100 евра (во

денарска противвредност) за лабораториски трошоци за секоја студиска година.

Во оваа категорија влегуваат и кандидатите странски државјани чии родители или пак тие работат во дипломатските претставништва во Република Македонија.

б) Иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно образование и со дел на средното образование во странство

1. Кандидатите, државјани на РМ, кои целокупното средно образование го завршиле во странство, се запишуваат надвор од квотата, најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет.

VII. Посебни услови за упис

1. Селекцијата на кандидатите на Факултетот за музичка уметност се врши со проверка на знаењата и умеенјата.
2. Селекција на кандидатите на студиската програма Класично сликарство се врши со проверка на посебни ликовни способности за студирање на ликовна уметност.
3. Кандидатите кои ќе учествуваат на Конкурсот мора да достават:
 - три цртежи (студија на портрет работена по модел во природна големина);
 - три ликовни дела (пејзаж, мртва природа, слободна композиција) техника акварел.

VIII. Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ

1. За обезбедување на правична и соодветна застапеност на студентите припадници на заедниците кои не се мнозинство во Р.Македонија, дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти коишто се запишуваат во прва година на ниво на факултет. Притоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население во Република Македонија. Овие кандидати доставуваат потврда од Министерството за внатрешни работни за припадност на заедница која не е мнозинство во Република Македонија.

IX. Рокови за пријавување, проверка на знаења и умеете и запишување

РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ 2013/2014 ГОДИНА	I УПИСЕН РОК		II УПИСЕН РОК		III УПИСЕН РОК	
	ВИД НА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ					
	Со проверка на знаења и умеете	Без проверка на знаења и умеете	Со проверка на знаења и умеете	Без проверка на знаења и умеете	Со проверка на знаења и умеете	Без проверка на знаења и умеете
Пријавување на кандидатите	13,14 и 15 август	13, 14 и 15 август	29 и 30 август	29 и 30 август	13 септември	13 септември
Објавување на резултати од успехот во средно образование	19 август	19 август	4 септември	4 септември	17 септември	17 септември
Проверка на знаења и умеете*	16, 17 и 19 август	-	2, 3 и 4 септември	-	16,17 и 18 септември	-
Објавување на резултати од проверката на знаења и умеете	21 август	-	5 септември	-	19 септември	-
Објавување на решение за прием на кандидатите	23 август	23 август	10 септември	10 септември	20 септември	20 септември
Запишување на кандидатите	26 и 27 август	26 и 27 август	12 септември	12 септември	23 септември	23 септември

X. Документи за пријавување и запишување

При пријавувањето за запишување на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

- пријава за запишување;
 - оригинални свидетелства од сите класови;
 - државна матура, меѓународна матура или училишна матура;
 - свидетелство за завршено средно образование;
 - извод од матичната книга на родените;
 - доказ за државјанство на РМ (уверение или решение).
- Потврда за уплатени:
 - **300 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми за кои **не се врши проверка** на знаењата и умеетењата, односно и уплата за административна такса од 50 денари;
 - **500 денари** на жиро-сметка на Универзитетот за студиски програми **за кои се врши проверка** на знаењата и умеетењата и уплата за административна такса од 50 денари.

Жиро-сметка на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 100000000063095
Сметка на корисник 1600160330-788-18
Приходна шифра 723019
Програма 44
Образец ПП-50

Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат, освен горенаведените, и документите наведени во глава **IV**, точка 3.

Свидетелствата стекнати во странство на кандидатите од глава **VI**, дел а) и б) треба да бидат нострифицирани.

Во **Штип** кандидатите се пријавуваат на: Економски факултет, Земјоделски факултет, Факултет за образовни науки, Факултет за природни и технички науки, Факултет за информатика, Факултет за музичка уметност, Факултет за медицински науки, Филолошки факултет, Факултет за туризам и бизнис логистика, Технолошко-технички факултет, Машински факултет, Електротехнички факултет и Правен факултет.

Во **Струмица** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет, Економски факултет, Факултет за образовни науки, Правен факултет и Машински факултет.

Во **Кавадарци** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет, Факултет за информатика и Факултет за природни и технички науки.

Во **Радовиш** кандидатите се пријавуваат на: Електротехнички факултет и Филолошки факултет.

Во **Пробиштип** кандидатите се пријавуваат на: Технолошко-технички факултет.

Во **Виница** кандидатите се пријавуваат на: Машински факултет

Во **Гевгелија** кандидатите се пријавуваат на: Факултет за туризам и бизнис логистика.

Во **Свети Николе** кандидатите се пријавуваат на: Земјоделски факултет.

Во **Скопје** кандидатите се пријавуваат на: Факултет за туризам и бизнис логистика, Факултет за природни и технички науки и Економски факултет.

Запишувањето по објавената листа за прием се врши со оригинални документи.

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. индекс и студентска легитимација;
2. три фотографии (2 од 6x9; 1 од 4x5);
3. пријавни листови;
4. потврда за лично годишно осигурување во осигурителна компанија по избор на студентот, со минимален износ од 150 денари.
5. Потврди за уплати согласно со Одлуката за висината на надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни услуги на Универзитетот објавена во „Универзитетски гласник“ број 25 од декември 2012 година

Студентот запишан на една студиска програма на некоја од студиските програми на Универзитетот како редовен, во текот на студирањето може да го промени својот статус и тоа:

- редовен студент во државна квота во кофинансирање или вонредно студирање или на друга студиска програма со ист статус;
- не е дозволено префрлување од кофинансирање или вонредно студирање во државна квота.

Листа 1

Студиски програми за кои се врши проверка на знаења и умеења

Факултет за музичка уметност	
Оддел за музичка теорија и педагогија	Солфеж, основи на хармонијата, пијано
Вокално-инструментален оддел	Вокално пеење (за пејачите) или инструмент (за инструменталците) и солфеж
Оддел за џез студии	Инструмент или интервју; солфеж
Оддел за етнокорологија	Солфеж, етнокорологија со физички предиспозиции
Класично сликарство	Испитот трае 3 дена: <ul style="list-style-type: none"> - Цртање портрет по жив модел (класични сликарски техники на хартија) еден ден - Цртање акт по жив модел (класични сликарски техники на хартија) еден ден - Сликање мртва природа (техника акварел) еден ден

КОНКУРСОТ Е ОБЈАВЕН НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА:

<http://www.ugd.edu.mk/>